

У-ВК 01/2014**Број: 02-2422/3 од 10.07.2014****Датум на примена: 15.07.2014**

УСЛОВИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗАЧОТ - КОРИСНИКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Одделни изрази употребени во овие услови ќе ги имаат следните значења:

Осигурувач - САВА осигурување а.д. Скопје;

Договорувач на осигурување - лице кое со осигурувачот склучило договор за осигурување;

Осигуреник - лице чиј имотен интерес е осигурен - сопственик или друг овластен корисник на моторното возило во улога на возач на моторното возило;

Осигурен случај - настан што може да доведе до остварување на оштетно побарување од страна на оштетениот;

Корисник - лице на кое во случај на смрт на осигуреникот му припаѓаат правата од осигурување;

Сума на осигурување - износ на кој е осигурен имотниот интерес;

Премија - износ кој договорувачот на осигурување го плаќа по договорот за осигурување;

Полиса - документ на договорот за осигурување.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

(1) Дополнително осигурување на возачот-корисникот на моторни возила (во понатамошниот текст: дополнително осигурување) е доброволно осигурување за штета поради телесни повреди кои, при употреба на моторното возило, ќе ги претрпи осигуреникот, во сообраќајна незгода што ја предизвикал со сопствена вина.

(2) Дополнително осигурување се склучува исклучиво заедно со задолжително осигурување од автомобилска одговорност за штети причинети на трети лица (во понатамошниот текст: автомобилска одговорност) склучено кај осигурувачот.

ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ

Член 2

(1) Со ова осигурување осигурувачот е во обврска да ја надомести претрпената штета на осигуреникот во рамките на овие услови но најмногу до износот на договорената сума на осигурување и тоа во случај на:

- 1) нематеријална штета поради телесна повреда, и
- 2) материјална штета за трошоци за погреб и трошоци за надгробен споменик поради смрт на осигуреникот кои се одредуваат согласно важечките Критериуми за надомест на нематеријална штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето од употреба на моторни возила кои се прилог и составен дел на овие услови за осигурување.

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Од осигурителното покритие се исклучени оштетните побарувања:

- 1) доколку за претрпената штета е одговорно трето лице;
- 2) доколку до незгодата дошло при употреба на возилото како работна машина, но осигурувањето важи кога работното моторно возило се употребува како превозно средство;
- 3) доколку со возилото управувало:

- лице кое на нелегален начин го присвоило моторното возило;

- лице возач - почетник или постар малолетник, кој го управувал моторното возило спротивно на законските одредби;

- лице без соодветна возачка дозвола (исправа);

- лице кое е на обука за добивање возачка дозвола (исправа) без присуство на овластено лице;

- лице кое на нелегален начин управува со моторно возило;

- лице кое управувало со моторно возило под дејство на алкохол над дозволеното ниво согласно закон:

а) се смета дека осигуреникот е под дејство на алкохол во следниве случаи:

- ако заради конзумирањето на алкохолни пијалаци во крвта има повеќе од 10,855 милимола алкохол во литар крв, односно ако во крвта има повеќе од 0,5 промили алкохол;

- ако без оглед на количината на алкохолот во крвта покажува знаци на алкохолно растројство;

- ако алко - тестот е позитивен, а тој не се погрижи со анализа на крвта точно да се определи степенот на неговата алкохолизираност, освен ако земањето крв не го загрозува неговото здравје (на пр. хемофилија);

- ако по настанувањето на осигурениот случај го избегне испитувањето на неговата алкохолизираност, односно го одбие алкотестот или пак конзумира алкохол, така што ќе оневозможи утврдување на присуство на алкохол во крвта, односно степенот на алкохолизираност во моментот на настанувањето на осигурениот случај.

- лице кое управувало со моторно возило под дејство на наркотички дроги или психотропни супстанции:

б) се смета дека осигуреникот е под влијание на дрога, психоактивни лекови или други психоактивни материји:

- ако со стручен преглед се утврди дека покажува знаци на променето однесување, што предизвикуваат несигурност кај однесувањето во сообраќајот поради земање на дрога, психоактивни лекови или други психоактивни материји или ако по настанувањето на осигурениот случај зема дрога, психоактивни лекови или други психоактивни материји и на тој начин го оневозможува утврдувањето на наведените материји во организмот во моментот на настанување на осигурениот случај;

- ако по настанувањето на осигурениот случај го избегне испитувањето или ако го одбие, односно ја одбие можноста за утврдување на присуство на дрога, психоактивни лекови или други психоактивни материји во неговиот организам.

- 4) во случаи кога според законски одредби постојат ограничувања на издадената возачка дозвола;
- 5) доколку на осигуреникот му била трајно или привремено одземена возачката дозвола, односно му била изречена одредена казна или заштитна мерка за забрана на возење на одредена категорија на возила, односно заштитна мерка забрана за употреба на странска возачка дозвола на територија на Република Македонија;
- 6) доколку до незгодата дошло при употреба на возило за време и после извршување на кривични дела;

- 7) доколку штетата настанала со употреба на возилото за време на официјално одобрени авто-мото и картинг натпреварувања и етапи од тие натпреварувања на затворени патеки на кои е цел да се постигне максимална брзина, како и на пробите (тренинзите) за тие натпреварувања;
 - 8) настанати поради земјотрес;
 - 9) настанати поради атомска реакција, атомска радиација и радиоактивна контаминација;
 - 10) поради војни операции, воени маневри, побуни или терористички акции и слични напади ако постои причинско-последична врска помеѓу тие дејствија и настанатата штета;
 - 11) доколку возилото било мобилизирано или одземено од страна на власта во мирнодопски услови;
 - 12) за надомест на претрпен страв и болка доколку заради повредата не дошло до намалување на општо животните способности;
 - 13) за надомест поради истегнување, исчашување, нагмечување и удар во пределот на меките ткива на рбетот, интервертебрална дискус херниа, лумбалгии, дископатии и сите патоанатомски промени во вратната, торакалниот и слабинско – крстната регија означена со аналогни термини;
 - 14) за душевна болка поради смрт на блиско лице (Точка 5 од критериумите за надомест на нематеријална штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето од употреба на моторни возила);
 - 15) за душевна болка поради особено тежок инвалидитет на блиско лице (Точка 6 од критериумите за надомест на нематеријална штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето од употреба на моторни возила).
- (2) Со осигурувањето не се покриени ни оштетните побарувања кои се однесуваат на штета причинета намерно или од грубо невнимание на осигуреникот.
- (3) Со ова осигурување осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата на предметите, вклучувајќи ја гардеробата и личниот багаж, заради загубена заработка и другите видови на материјална штета.

ЗГОЛЕМЕНА ОПАСНОСТ

Член 4

- (1) Доплаток на премијата за ова осигурување се пресметува за зголемена опасност и тоа за:
- 1) возило земено во наем (rent-a-car);
 - 2) возило на такси служба;
 - 3) возило за превоз на опасни материи;
 - 4) лица кои во моментот на склучување на договорот за осигурување немаат наполнето 22 години старост.
- (2) Доколку во тарифата е одреден доплатак за зголемена опасност, а не е пресметан - осигурувачот има право на осигуреникот да му го намали надоместот на штетата во сооднос помеѓу пресметаната премија и премијата што би требало да се пресмета.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 5

- (1) Сумата на осигурување за дополнително осигурување е самостојна и независна од сумите за осигурување на автомобилска одговорност.
- (2) Договорената сума на осигурување која е наведена на полисата за осигурување е максимална обврска на осигурувачот за исплата на надоместот по штетен настан и за времетраење на осигурувањето вклучувајќи ги и сите трошоци за застапување на оштетениот во постапката за остварување на надомест според дополнителното осигурување, како и каматите за евентуална досудена обврска на осигурувачот.

Сава осигурување а.д. Скопје

Ул. Загребска 28а
www.sava.com.mk

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОКРИТИЕ

Член 6

- (1) Осигурителното покритие од дополнително осигурување на возачот - корисникот на моторни возила важи на територијата на Република Македонија, како и во земјите членки на Советот на Бироа за зелена карта.

ТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ПОЧЕТОК НА ДЕЈСТВО НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 7

- (1) Договорот за дополнително осигурување на возачот - корисникот на моторни возила се склучува со одреден рок на траење.
- (2) Ако поинаку не е договорено, договорот за осигурување произведува свое дејство почнувајќи од дваесет и четвртиот час на денот што е означен во полисата, како ден на почетокот на траењето на осигурувањето, па сè до завршувањето на последниот ден на рокот за кој е договорено осигурувањето.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 8

- (1) Обврската на осигурувачот од договорот за осигурување почнува по истек на дваесет и четвртиот час од денот кој во полисата е назначен како почеток на осигурувањето ако до тој ден е платена премијата, а инаку по истек на дваесет и четвртиот час од денот на уплатата на премијата, освен ако поинаку не е договорено.
- (2) Ако е договорено премијата да се плаќа по склучувањето на договорот, обврската на осигурувачот да го исплати надоместот од осигурувањето почнува од денот определен во договорот како ден на почеток на осигурувањето.
- (3) Ако договорувањето на осигурувањето, премијата што стасала по склучувањето на договорот не ја плати до стасаноста, ниту тоа го стори некое друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува според самиот закон - по истекот на рокот од 30 дена од кога на договорувањето на осигурувањето му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на премијата, но со тоа што тој рок да не може да истече пред да поминат 30 дена од стасаноста на премијата.
- (4) Во секој случај, договорот за осигурување престанува според самиот закон, ако премијата не биде платена во рок од една година од стасаноста.

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ

Член 9

- (1) Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени сопственикот, правата и обврските од договорот за осигурување од дополнително осигурување преминуваат врз новиот сопственик и траат до истекот на тековниот период за осигурување.

ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 10

- (1) Во случај на уништување или одјавување на возилото, осигурувачот е во обврска да врати дел од премијата за преостанатото времетраење на осигурувањето (*порота*) сметано од денот на приемот на барањето за откажување на договорот, доколку до тогаш не се остварил осигурен случај.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ/ОСИГУРЕНИКОТ

Член 11

(1) Договорувачот на осигурувањето е должен, при склучување на договорот да му ги пријави на осигурувачот сите околности значајни за оцена на ризикот, а што му се познати или не можеле да му останат непознати.

(2) Кога ќе настане осигурен случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на овој начин:

- 1) според можностите да го извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена;
- 2) што порано, а најдоцна во рок од 3 дена писмено да ја потврди пријавата направена усно, телефонски, телеграфски или на било кој друг сличен начин. За докажување на настанатиот осигурен случај задолжително е осигуреникот да достави записник за увид на лице место изготвен од страна на надлежен полициски орган како доказ за случена сообраќајна незгода.

(3) Осигуреникот е должен независно од рокот во кој ја поднел пријавата за штетата, на претставникот на осигурувачот да му ги даде сите податоци и други докази потребни за утврдување на причината, обемот и висината на штетата. Осигурувачот, исто така може да бара осигуреникот да прибави и други докази, ако тоа е неопходно потребно и оправдано.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 12

(1) Кога ќе настане осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот на штета во договорениот рок, кој не може да биде подолг од 14 дена, сметајќи од кога осигурувачот добил известување дека настанал осигурен случај.

(2) Ако за утврдување на постоењето на обврската на осигурувачот или на нејзиниот износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоењето на неговата обврска и нејзиниот износ.

ПРЕТСТАВКИ ОД ОСИГУРЕНИЦИ

Член 13

(1) Осигуреникот има право да поднесе претставка до Друштвото за осигурување доколку смета дека Друштвото не се придржува кон одредбите од договорот за осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.

(2) Друштвото за осигурување е должно да се произнесе по претставката на осигуреникот во рок од 30 дена од денот на поднесување на претставката.

(3) Доколку не е задоволен од одговорот на Друштвото за осигурување или ако Друштвото за осигурување не одлучи и писмено не го извести во рокот од 30 дена од денот на поднесувањето на претставката, осигуреникот има право да поднесе претставка/жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон.

ПОСТАПКА НА ВЕШТАЧЕЊЕ

Член 14

(1) Секоја од договорните страни може да бара одредени спорни факти да ги утврдат вештаци. Барањето се доставува во писмена форма до другата договорна страна. Ако другата договорна страна се сложува со тоа, се пристапува кон постапка на вештачење.

(2) Секоја договорна страна писмено именува свој вештак. Избраните вештаци пред почетокот на работата избираат трет вештак, како претседател кој не може да биде од редовите на лицата кои се во работен однос со осигурувачот и осигуреникот.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 19

(1) Осигуреникот, согласно Законот за заштита на личните податоци изречно се согласува неговите лични податоци да се користат за натамошна обработка од страна на осигурувачот во

(3) Вештаците му предаваат на осигурувачот и осигуреникот по еден примерок од својот писмен наод во определен рок. Ако наодите на вештаците меѓусебно отстапуваат, осигурувачот, нивните писмени наоди веднаш ќе му ги предаде на третиот вештак, кој своето стручно мислење го дава само во границите на констатациите од двата вештаци.

(4) Констатациите на вештаците се задолжителни за двете страни.

(5) Секоја договорна страна ги сноси трошоците за вештакот што го бира и половина од трошоците за третиот вештак.

НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР

Член 15

(1) Во случај на спор помеѓу договорувачот на осигурувањето - осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на седиштето на осигурувачот.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 16

(1) Сите известувања и пријави што договорувачот на осигурувањето е должен да ги направи во смисла на одредбите од овие и други услови на осигурување, задолжително треба писмено да се потврдат ако се направени усно, преку телефон, телеграма или на било кој друг начин. Како ден на приемот на известувањето, односно пријавата ќе се смета денот кога е примено известувањето, односно пријавата. Ако известувањето односно пријавата се испраќа препорачано, како ден на приемот ќе се смета денот на предавањето во пошта.

(2) Спогодбите што се однесуваат на содржината на договорот важат само ако писмено се склучени.

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ

Член 17

(1) Ако осигурувачот ги измени Условите за осигурување или Тарифата на премии, должен е за тоа писмено, или на друг погоден начин, да го извести договорувачот на осигурувањето најдоцна шеесет дена пред истекот на тековната година на осигурувањето.

ПРОМЕНА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 18

(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за: промена на адресата на живеење, односно седиштето, промена на своето име или презиме, односно називот на фирмата, промена на трансакциска сметка, промена на телефонски број за контакт, во рок од 15 дена од денот на настанување на промената.

(2) Доколку осигуреникот ги променил личните податоци наведени во точка 1 од оваа одредба, а за тоа не го известил осигурувачот, осигурувачот известувањето кое мора да му го соопшти на осигуреникот ќе го испрати на адресата на неговото последно живеалиште или седиште или ќе го адресира на последното познато име и презиме, односно назив на фирма.

(3) Во случај кога обидот да се достави препорачаната пратка до осигуреникот нема да биде успешен (поради преселување или одбивање да се прими), осигурувачот вратената пратка ќе ја смета како уредно доставена и ќе ја депонира во своето седиште. Осигуреникот се согласува дека вратените недоставени пратки се сметаат за примени од денот на првиот обид за доставување и дека е запознат со содржината на пратката.

својство на контролор и од страна на обработувачи на лични податоци за спроведување на конкретните права и обврски од договорот за осигурување, каде осигуреникот е договорна страна или на барање на осигуреникот, пред негово пристапување кон договорот.

(2) Осигуреникот изречно се согласува и го овластува осигурувачот во интерес на работата, а во врска со правата и обврските кои произлегуваат од овој договор, да се интересира за неговите лични податоци (адреса на живеење, вработеност, имотна состојба и примања) кај одговорните државни органи или било која друга надлежна институција, и истите да ги употреби доколку е тоа потребно за извршување на одредбите од овој договор.

(3) Осигуреникот му дозволува на осигурувачот неговите лични податоци да бидат дадени на користење и на други надлежни институции кои за тоа поднеле писмено барање, а во врска со извршување на нивните редовни работи во согласност со закон.

(4) Личните податоци на осигуреникот можат да се користат само во рамките на работите кои произлегуваат од правата и обврските на овој договор и се чуваат во законски утврдените рокови. Осигурувачот се обврзува дека личните податоци на осигуреникот внимателно ќе ги чува во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Член 20

(1) Надлежен орган за супервизија врз работењето на друштвото за осигурување е Агенцијата за супервизија на осигурување, до која осигуреникот/корисникот на осигурувањето/трето оштетено лице може да достави претставка/жалба во однос на друштвото за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Овие Услови за осигурување се донесени на 40-та седница на Одборот на директори на САВА осигурување ад. Скопје одржана на ден 10.07.2014 година. Условите влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 15.07.2014 година.

**Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк**